



КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ® - ЖИВОТ

АД за осигурување на Живот

НАЈВАЖНОТО. НАЈСИГУРНО!

## ГЛАСАЧКИ ЛИСТ / ПОЛНОМОШНО

\_\_\_\_\_ (име и презиме / компанија акционер)

\_\_\_\_\_ (адреса / седиште на акционерот)

\_\_\_\_\_ (ЕМБ)

\_\_\_\_\_ (број на сметка во Централниот депозитар за хартии од вредност)

Пред пополнување внимателно прочитајте ги наведените појаснувања и упатства за пополнување на овој образец гласачки лист и полномошно.

### ПОЛНОМОШНО

Јас / Ние долу потпишан/и сопственик на \_\_\_\_\_ акции на Кроациа Осигурување – Живот АД го именуваме

\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_  
(со големи печатни букви) (адреса)

како свој / наш полномошник да во мое/наше име учествува и гласа на XVI. Редовна Седница на Собрание на акционери на Кроациа Осигурување АД - Дрштво за осигурување на живот ќе се одржи на ден 07.03.2014 година.

Доколку не сакате да гласате преку полномошник туку лично прецртајте го текстот полномошно.

## ГЛАСАЧКИ ЛИСТ

		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДРЖАН
1	Усвојување на Записникот од XV. Седница на Собрание на акционери на Кроаџа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот			
2	Усвојување на Одлука за прифаќање на Извештајот			
3	Усвојување на Одлуката за Годишна сметка за 2013 година:			
4	Усвојување на Одлука за прифаќање на Извештајот за извршена ревизија на финансиски Извештаи за 2013 година			
5	Усвојување на Одлука за прифаќање на Извештај на внатрешната ревизија за 2013 година			
6	Усвојување на Одлука за прифаќање на Годишниот Извештај за работењето на Одборот на Директори на Друштвото за 2013 година			
7	Усвојување на Одлука за распределба на нето добивката за 2013 година			
8	Усвојување на Одлука за припис на добивка по полиси за осигурување на живот за 2013 година			
9	Усвојување на Предлог Одлука за промена на Статутот на Друштвото			

\_\_\_\_\_

(за правни лица: функција, име и презиме на овластеното лице и штембил)

\_\_\_\_\_

(потпис на акционерот / овластеното лице)

**Упатства и појаснување за пополнување на образецот полномошно, односно гласачки лист:**

1. Гласањето се обавува на овој гласачки лист.
2. Акционерот е должен при пополнување на гласачкиот лист / полномошното да внесе точни податоци за називот на компанијата/правното лице, седиште, единствен матичен број (ЕМБ) и број на сметката во Централниот депозитар за хартии од вредност.
3. Ако сакате да именувате некого за свој полномошник, на линијата предвидена за тоа со големи букви впишете го името и презимето на таа личност која сакате да ја именувате како и неговата адреса на живеење. Полномошникот не мора да биде акционер на Кроациа Осигурување – Живот АД.
4. Ве молиме да назначите како сакате Вашиот полномошник да гласа со ставање на „X“ на соодветните места. Ако не го сторите тоа полномошникот може да се воздржи од гласање или да гласа за било која Одлука по своето сопствено уверување.
5. Доколку акционерот е правно лице, образецот за полномошно мора да биде заверен со вообичаен печат и потпишан од страна на овластено лице. Со тоа приложете и извод од судски регистар.
6. Доколку акционерот е физичко лице полномошното мора да биде потпишано пред овластениот вработен во Кроациа Осигурување – Живот АД: пред одржување на XVI. Редовна Седница на Собрание на акционери на Кроациа Осигурување – Живот АД или потписот да биде заверен кај нотар.
7. Доколку не сакате да гласате преку полномошник, туку лично, Ве молиме да го пополните гласачкиот лист и со пријавата да го доставите во Кроациа Осигурување – Живот АД, односно гласачкиот лист можете да го предадете во Кроациа Осигурување – Живот АД на денот на одржување на XVI. Редовна Седница на Собрание на акционери половина час пред почетокот на истата.
8. Акционерите кои својот гласачки лист ќе го достават во Кроациа Осигурување – Живот АД по пошта, а лично или преку полномошник не на XVI. Редовна Седница на Собрание на акционери на Кроациа Осигурување – Живот АД, ќе се смета како да не гласале.
9. Ако акционерот е правна личност, гласачкиот лист / полномошното мора да биде потпишан и со печатни букви да се впише функцијата, името и презимето на овластеното лице, додека пак потписот на овластеното лице да се уверодостои со службен штембил на правното лице/акционер. На овој начин се потполнува и пријавата за учество.
10. Резултатите од гласањето се јавни и се објавуваат на XVI. Редовна Седница на Собрание на акционери на Кроациа Осигурување – Живот АД.